



“Младите од руралните средини за интеграција на Македонија во ЕУ”

Донатор:

Европска Унија (EuropeAid/138660/ID/ACT/MK)

Партнери во проектот:



Информации за контакт:

ЦНВП – Подружница во Република Македонија,

ул. “Мирка Гинова бр.13, 1000 Скопје;
Тел: 02 3217 322;
email: saso.petrovski@cnvp-eu.org

Мрежа за рурален развој на Република Македонија,

ул. “Коста Веселинов” бр. 3а,
1000 Скопје;
Tel: 02 3075 506;
email: info@ruralnet.mk
www.ruralnet.mk
FB: www.facebook.com/
RuralDevelopmentNetwork

Донатор:

Европска Унија (EuropeAid/138660/ID/ACT/MK)

Вредност на проектот:

163.786 €

Период на имплементација:

19.12.2017 – 18.06.2019

Целни групи и корисници:

- Ученици од руралните средини од Источна и Југоисточна Македонија
- НВО од Источна и Југоисточна Македонија
- Млади луѓе, жители од руралните средини во Источна и Југоисточна Македонија
- Локални и национални институции кои ќе имаат корист од постигнатите резултати на проектот

Партнери во проектот:

Фондацијата за поврзување на природни вредности и луѓе (CNVP)



RURAL DEVELOPMENT NETWORK
OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA

Мрежа за рурален развој на Македонија



Мрежа за рурален развој на Хрватска



NETWORK FOR RURAL DEVELOPMENT
OF THE REPUBLIC OF SERBIA

Мрежа за рурален развој на Србија

Проектот е дизајниран за да ги поттикне младите од руралните средини и граѓанските организации од Источниот и Југоисточниот плански регион во Македонија да придонесат во демократските процеси на владеење вклучувајќи ги сите засегнати страни како и поттикнување на граѓанско учество и приспособување кон предизвиците за интеграцијата во ЕУ.

Извештајот за Младите на ЕУ од 2015 ја потенцира важноста за учеството на младите во процесот на придружување во ЕУ и развојните процеси во земјата. Воедно, ЕУ ги охрабрува земјите да создадат еднакви можности за образование на младите и на пазарот на трудот, да го промовираат граѓанскиот активизам, социјалната вклученост и солидарноста помеѓу младите.

Цели на проектот:

1. Подобрување на капацитетот на младинските граѓански организации и младите од руралните средини за креирање и спроведување на јавните политики преку структуриран дијалог со носителите на одлуки;
2. Зајакнување на капацитетите на младите од руралните средини за подобра конкурентност на пазарот на трудот.

Очекувани резултати:

1. Зголемено знаење на младите од руралните средини за прашањата поврзани со ЕУ интеграцијата;
2. Подигање на свеста кај младите од руралните средини за зголемување на можностите за градење кариера;
3. Зајакнување на капацитетите на претставници од младински организации за младински активизам;
4. Креирање на "Регионална Младинска Платформа";
5. Генерирање на можности за ефикасен дијалог за политиките за одржлив развој и ЕУ интеграција со посредство на Регионалната Младинска Платформа;

Предвидени активности во проектот

Работен пакет 1:

Градење на капацитетите на младите од руралните средини

- Мапирање на младински организации и ученици кои се активни во младинските политики и нивната запознаеност со прашањата поврзани со интеграцијата во ЕУ.
- Организирање на програма за обука на тренери за младите од руралните средини за прашања поврзани со интеграцијата во ЕУ.
- Организација на работилници преку кои обучените тренери ќе го прошират стекнатото знаење помеѓу младите од руралните средини.



Работен пакет 2:

Подигнување на свесноста кај младите од руралните средини

- Организација на форуми за советување на учениците за градење на кариера.
- Организирање на регионални работилници за младите од руралните средини за можностите за учество во образовните програми на ЕУ.

Работен пакет 4:

Формирање на Регионална Младинска Платформа

- Креирање на "Регионална Младинска Платформа".
- Состаноци на млади луѓе и локални носители на одлуки за промовирање на руралната младинска платформа.

Работен пакет 3:

Поттикнување на младинскиот активизам кај младите од руралните средини

- Спроведување на информативна кампања – организација на настани во 5 подрегиони на тема младински активизам.
- Подготовка и одржување на веб-страница за постојано информирање за проектните активности.
- Подготовка и дистрибуција на електронски билтени.

Работен пакет 5:

Подобрување на дијалогот

- Спроведување на активности на локално ниво од страна на младите од руралните средини и нивните граѓански организации.
- Спроведување на натпревар за локални медиуми на тема на позитивни примери на младински активизам.
- Организација на Национална Тркалезна Маса на тема "Гласот на руралната младина во Македонија".

Преку проект на ЕУ ќе се работи на задржување на младите во руралните средини!

Градење на капацитетите на младите со цел да станат фактор во креирањето на локалните политики за развој е целта на проектот „Младите од руралните средини за интеграција на Македонија во ЕУ“.

Проектот беше промовиран на 27.02.2018 во Скопје при што истиот е финансиран со средства од ЕУ, а го спроведуваат четири организации. Лидер на проектот е Подружницата во Македонија на Организацијата за поврзување природни вредности и луѓе (CNVP) со седиште во Хаг, Холандија, а партнери во имплементацијата на проектот се Мрежата за рурален развој на Р. Македонија, Мрежата за рурален развој на Хрватска и Мрежата за рурален развој на Србија.

На промотивниот настан беше истакнато дека проектот ќе се фокусира на младите од Источниот и Југоисточниот плански регион во Македонија каде што организациите спроведувачи на проектот ќе се обидат да ги анимираат младите и граѓанските организации што работат со младите да ги зајакнат нивните капацитети за младински активизам, градење на кариера и да ги оспособат за влијание во носењето политики на локално ниво.

Секојдневната миграција на младите од селото во урбаните центри, па и надвор од државата е сериозен проблем. Преку овој проект, ќе се адресираат потребите на овие млади на повисоко ниво, при што истите ќе се поддржат да се доближат до изворите на идеи и иницијативи, како и до финансиски средства за да ги реализираат нивните потреби.

Проектот ќе трае 18 месеци, односно до јуни 2019 година.



Мапирање на активни рурални млади и ГО во Источниот и Југоисточниот регион

Методологија и примерок

Клучни наоди:

- 310 одговори се собраа преку теренско истражување користејќи структуриран прашалник
- 16 интервјуа со акција на граѓанските организации од источниот и југоисточниот регион на Република Македонија, користејќи полуструктуриран прашалник


Истражувачкиот тим успеа да стигне до целиот број на испитаници во период од две недели, со што превенира големите политички настани во државата да влијаат врз одговорите.

За ова истражување, тимот користеше комбиниран методолошки пристап, кој се смета за соодветен за испитување на двете главни целни групи - квантитативен пристап за средношколците и квалитативен пристап кон ГО во регионот. За средношколците вклучени во ова истражување беше креиран структуриран прашалник, додека за собирање на податоци од претставниците на ГО беше дизајниран соодветен полуструктуриран прашалник. Прашалникот беше дизајниран на начин кој ќе даде јасна визија во неколку категории: (1) демографската структура на примерокот, (2) (не) задоволството од секојдневниот живот и можностите дадени во секојдневниот живот, (3) гледиштата кон Европската унија и општото знаење во областа и (4) граѓански ангажман и приоритетни области кои имаат најголемо подобрување.

Овој проект е насочен кон источниот и југоисточниот регион на Република Македонија, поточно руралните области во овој регион во земјата. Прелиминарната целна група на 300 испитаници, предвидени во проектот претставува прилично репрезентативен примерок од регионот, па затоа овој наод може да се смета

за репрезентативен со маржа на грешка + 5%. Освен репрезентативноста на примерокот, истражувањето вклучува податоци од широка географска област на двата региони, вклучувајќи ги и испитаниците од најголемите и најмалите општини.

Анкетата со прашалник беше спроведена од теренскиот истражувач ангажиран од проектот, во претходно избрани средни училишта со учениците од трета и четврта година од средното образование. Изборот на училиштата беше направен со оглед на бројот на запишани ученици од мали рурални општини. Избраните општини беа: Штип, Кочани, Винаца, Делчево, Струмица, Гевгелија, Радовиш (како една од поголемите општини со средни училишта). Бројот на учесници во истражувањето во различни средни училишта беше одреден пропорционално на бројот на ученици запишани во училиштата.



Препораки

Главната улога на оваа анализа беше да се презентираат тешкотиите со кои средношколците и граѓанските организации од руралните средини се соочуваат и на тој начин да не инспирира да понудиме потенцијални решенија.

Прво, со цел да се подобри мобилноста, која е еден од најголемите проблеми како што е претставено погоре, клучно е инфраструктурата и јавниот транспорт да напредуваат според потребите на 21 век. Ова значи дека на младите од овие региони треба да им се овозможи да ја набљудуваат мобилноста како нормален дел од својот живот, како основна неопходност, а не луксуз.

Дополнително, модернизацијата на земјоделството може да ги отвори многу потребните нови работни места. Нивото на невработеност на младите во овие области исто така може да се намали со понуда на работилници за меки вештини, кои образовниот систем во моментот не успеа да ги обезбеди. Ова директно корелира со многукратната забележана потреба за создавање на повеќе можности за младите од руралните средини и за руралните области да бидат поатрактивни за младите луѓе.

Освен тоа, насочувањето кон жед за знаење на тема вредности, можностите и значењето на ЕУ со тоа што им дава не само теоретски туку и практични знаења, веројатно е клучен елемент кој понатаму може да ги интегрира и средношколците и ГО во големото европско семејство.

Како заклучок, во однос на мислењето на испитаниците од истражувањето, главните тешкотии во регионот се, покрај развојот на инфраструктурата, учеството на младите во процесите на креирање политики и одлуки, подобри информации за процесите на интеграција во ЕУ и ЕУ воопшто, како како и вработливоста на младите во регионот што предизвикува голема сума на одлив на мозоци.

Врз основа на резултатите, истражувачкиот тим препорачува развој и имплементација на следните работилници насочени кон младите од регионот:

- Младински активизам
- Методи за учество во процеси на политика и донесување одлуки
- Лидерство и други меки вештини и вештини за вработување
- ЕУ, институциите на ЕУ и интеграцијата на Македонија во ЕУ

Обука за обучувачи

Обуката за обучувачи беше клучен настан и се смета за пресвртница за спроведување на проектот. На настанот кој се оддржа од 25ти до 27ми Јуни во хотел Глигоров во Струмица, му претходеше детална и исцрпна работа за селектирање на учесници, за која како основа беа земени резултатите од мапирањето кое претходеше. Процесот на селекција вклучуваше лична посета на сите кандидати од страна на проектниот менаџер и неговиот асистент, а резултатот беше 15 внимателно селектирани млади луѓе од целните региони кои изразија заинтересираност за темата, но и за понатамошна соработка во рамките на проектот како и за меѓусебно вмрежување.

Партнерите на проектот од Хрватска и Србија обезбедија искусни обучувачи и тоа Г-дин Жељко Плавшиќ и Игор Стајиќ од регионалниот центарот за едукација во Лесковац, и Г-ѓа Мирела Травар од Хрватската младинска мрежа.

На тродневната обука на младите учесници им беа презентирани општите принципи на формирање и делување на Европската Унија преку:

- Презентација на политиката на ЕУ на полето на интеграција, застапување на интереси и младинска политика
- Презентација на институционалните инструменти кои се на располагање во земјите кои се во фаза на приклучување во ЕУ
- Обука за учесниците и стекнување со знаење за идна репликација
- Обука за учесниците и стекнување со знаење за вештини за застапување на интереси
- Подобрвање на вештините во однос на лидерство и способности за презентирање



Учесниците беа запозанени и со:

- Основните политики на ЕУ: секторски политики, цели и постигнати резултати (Мисија на ЕУ; како функционира ЕУ; Што прави ЕУ; Што значи да си граѓанин на ЕУ; Европа – земја на слобода, безбедност и правда; Клучни датуми во историјата на ЕУ;)
- Основа на пристапниот процес (инклузија, еднакви можности за младите, политика на вработување):
 - Поглавје 19: Социјална политика и вработување
 - Поглавје 11: Земјоделство и рурален развој
 - Поглавје 25: Наука и истражување
 - Поглавје 26: Едукација и култура
- Социјална инклузија во ЕУ и во земји кандидати (Европска Платформа Против Сиромаштија и Социјална Инклузија; Европска рамка за Социјална и Територијална Кохезија)
- Застапување во процесот на приклучување (примери и вежби)
- Застапување и промени по пориклучувањето во ЕУ



На учесниците им беа презентирани бројни видео материјали од соседството и светот со примери за застапување и влијание на граѓанското општество на локалните и глобалните политики кои ги засегаат луѓето.

За време на обуката од петнаесетте учесници беа одредени 5 групи по географска поделеност и договорени првите работилници за дисеминација на стекнатите знаења. За нивна припрема и изведување, новите обучувачи ќе добијат практична помош од повеќе аспекти преку ангажиран ментор за таа намена кој својата работа ќе ја отпочне на почетокот на Јули.



Овој проект е финансиран од Европската Унија

Оваа публикација е изработена со помош на Европската унија. Содржината на оваа публикација е одговорност на CNVP Фондацијата и на ниеден начин не ги отсликува ставовите на Европската унија.